




 DOJРАН

DOJRANSKI TE MANDRI BIS

Се претпоставува дека името на Дојран е добиено од турското "дојурмак", што во превод значи "гозба". Но, постои веројатност дека името потекнува и од турскиот збор "далјан", што значи место, езеро богато со риба. Така некогашното старо име Полини било заменето со Дојран.

Уште од 1570 година биле забележани осцилации во водостојот на езерото, но сепак пресудна била 1808 година, кога за потребите на Солунско Поле, бил ископан каналот Гол-Ајак во должина од 1.300 метри.



Солунско Поле, бил ископан каналот Гол-Ајак во должина од 1.300 метри.

Пишува: **Розита ЗАКЕВА**

Дојран е само дел од мозаикот на нашата Македонија, место кое дава комплетна слика за убавините на овој крај. И покрај многубројните еколошки и економски проблеми, со кои во последна

деценија се соочуваат градот, езерото и жителите, сепак секогаш срдечното добредојде на дојранчани и нивната постојана желба да ви се разубави престојот во ова мало, но интересно туристичко место, прави да се чувствувате прекрасно.

Во текот на летните месеци Дојран личи на градина на расцветани лиандри во бела, розова боја, засадени на левата и на десната страна од главната улица во градот. Погледот кон езерото и мирисот на медитеранската клима кај секој посетител будат чувство на морска убавина, што е и сосема оправдано ако се има предвид дека на само 50 километри од градот се наоѓа Егејското Море. Токму затоа тука од утробата на земјата виеат многу јужни овошја и други култури, калинки, смокви, киви, маслинки...

не преку "полето". Кога влегол во градот, дозна дека всушност "полето" по кое се движела војската било замрзнато езеро. Благодарен затоа што не се случила катастрофа, а и во чест на добрата волја на Алах, приредил гозба која траела три дена. Се претпоставува дека оттука е добиено и името на Дојран, од турското "дојурмак", што во превод значи "гозба". Но, постои веројатност дека името потекнува и од турскиот збор "далјан", што значи место, езеро богато со риба. Така некогашното старо име Полини било заменето со Дојран.

Повеќе патеписци во своите мемоари го спомнувале Дојранското Езеро, како мало езеро јужно од Стоби.

Уште од 1570 година биле забележани осцилации во водостојот на езерото, но сепак пресудна била 1808 година, кога за потребите на

ВРЕМЕТО МИНАТО

Постојат многу легенди за градот Дојран и Дојранското Езеро. Една од нив е и легендата запишана во турските дефтери, во времето кога Османлиите владееле со Балканот. Според неа, во зимата 1377 година, турскиот војсководец Евренос - беј, кој бил во служба на Мурат, се приближил до источниот брег на Езерото. Пред неговата војска се нашла огромна рамна површина. Нивниот војсководец не знаел дека тоа пространство е замрзнатото езеро, па и наредил на војската да ми-



ЕР ВО ИЗУМРЕНИТЕ ШКОЛКИ



ѓање. Причината за тоа е повеќе од јасна, брегот на езерото кој е од грчка страна е со земјоделски површини, кои преку каналот се наводнуваат со водите од Дојранското Езеро. Иако меѓу двете држави постоеше договор за нивото на испуштање на водата за наводнување, сепак во 1988 година е предизвикана тотална еколошка катастрофа. Без разлика од која страна, наводнувањето на аграрните површини со езерската вода е прескапа инвестиција и загуба на природното богатство на двете држави.

Оваа состојба се одрази врз флората и фауната и предизвика исчезнување на многу видови алги и риби. Да не ги спомнуваме дојранските мандри (рибарски куќички, во кои со плетена трска се заградувал одреден простор, а потоа со помош на птиците се фаќало риба), кои како празни музеи стојат на сувите површини за да потсетуваат на минатото.

За Дојран се специфични и лековитите својства на езерската вода и калта (пелоид). Истражувањата покажале дека се постигнуваат високи резултати во лекувањето рев-

матски заболувања, кај болестите на дишните органи (bronхитис, астма, ангина и др.), болести на коските и на рбетниот столб, а особено на сите кожни заболувања (неуродерматитис). Доказано е и силно антисептично дејство врз кожата при постоперативни инфекции и оштетувања, како и израсстоци (трт-

да се забележат празни и речиси руинирани хотели и туристички населби.

Сепак, сè уште полни со надеж, жителите на градот, минатата година можеа да се пофалат со добра "берба", што значи дека по многу години повторно ги засукаа ракавите и подготвени ја дочекаа зимата.



ЕКО КАТАСТРОФА

Дојранското Езеро, сместено во дојранскиот гребен, се протега во Грција и во Република Македонија. Порано површината на езерото при длабочина од 10 метри изнесувала 42,5 километри квадратни, а по еколошката катастрофа во 1988 година, при максимална длабочина на водата од 3 метри, тоа зафаќа површина од околу 30 километри квадратни.

Последниве 15 години веќе крајно е алармантна состојбата со езерото, затоа што нивото на водата е драстично намалено, и секоја година забележува тенденција на опа-



ки), кои официјалната медицина досега детаљно не ги истражувала.

Сè ова, покрај климатските и другите погодности овозможиле развој на цивилизацијата низ вековите.

ПЛАЖА ОД ШКОЛКИ

За жал, врз некогашните длабочини на Дојранското Езеро, на бодликавите изумрени школки, кои се наоѓаат низ целото негово крабрежје, сега можеме да се одмараме. Плажата е раритет од суви изумрени школки. Дојранчани со носталгија раскажуваат за убавите денови кога градот бил преполн со туристи. Минативе неколку години можеа

Лани како повторно да се врати животот во Дојран. За тоа значително придонесоа врнежите, а пред сè, проектот за спас и ревитализација на Дојранското Езеро, кој вклучува доток на вода во езерото од подземните води на Ѓавачко Поле, реализиран на 8 септември 2002 година. Дојранчани се надеваат дека со овој еколошки зафат, езерото ќе се спаси од еко катастрофата.

Велат "надежта последна умира", па така и локалното население е длабоко убедено дека езерото повторно ќе заживее во својот полн сјај, ќе привлече многу посетители, и ќе ги наполни испразните туристички капацитети.